

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.167/21) издадена на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, во точката 1 зборовите “Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштво за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје”.
Во Прилогот , точката 1 се менува и гласи:
“Друштво за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр.70 Скопје-Центар, Република Северна Македонија”.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши согласно известување за настанати промени во седиштето на Друштвото.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје со седиште на ул. Орце Николов бр.70 Скопје-Центар (во натамошниот текст: Друштво), на 21 јули 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Известување за настанати промени кај носител на лиценца УП1 бр.11-137/21 од 21 јули 2021 година, за настанати промени во називот и седиштето на Друштвото.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци по службена должност врши промени на лиценцата, бидејќи Друштвото изврши промена на називот и седиштето на Друштвото, и тоа:

- називот на Друштвото се менува од “Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје” во “Друштвото за трговија и услуги ДУФЕРЦО МК ДОО Скопје”
- седиштето на Друштвото се менува од “ул. Македонија, бр. 53/1, Скопје” во “ул. ул. Орце Николов бр.70 Скопје-Центар”.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

УП1 бр. 11-137/21
29 јули 2021 година

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија
Марко Бисломоски

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21 paragrafi (1) pika 5) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 korrik 2021, miratoi

VENDIM
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE TREGTI ME GAZ NATYROR

1. Në vendimin për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me energji elektrike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 82/19 dhe 11/21), të lëshuar për Shoqërinë e Tregtisë dhe të Shërbimeve “SOLARIS TREJD” SHPK Shkup, në pikën 1, fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “SOLARIS TREJD” SHPK Shkup” zëvendësohen me fjalët “Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCO MK” SHPK Shkup”.

Në shtojcë, pika 1 ndryshohet si vijon:

“Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve “DUFERCIO MK” SHPK Shkup, me seli në rr. “Orce Nikollov” nr.70 Shkup-Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut”.

2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi kryhet në përputhje me ndryshimet e bëra në selinë e shoqërisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-137/21
29 korrik 2021

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бисломоски